



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр 1832-Т-220 за огласи 1832-Т-221

Среда, 21 ноември 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.- дин. — Претплата за 1956 година излегува 1500.- дин., а за странство 2200.- динари. — Редакција: улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28 838, Администрација 26 276 Продајно одделение 22-618. Тел. централа 28 619.

599.

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55 и 11/56) и членот 34 став 1 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), а во врска со точката 4 став 2 од Наредбата за определување средствата на трудот на стопанските организации кои се сметаат како обртни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/54), издавам

НАРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НЕКОИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ОБРТНИ И ОБРАТНО И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И КНИЖЕЊЕ НА НИВНАТА ВРЕДНОСТ

I. Стопанските организации можат, во смисла на Наредбата за определување средствата на трудот на стопанските организации кои се сметаат како обртни средства, предметите од категоријата 7 од пропишаната номенклатура според која е вшешена проценката на основните средства да ги набавуваат според своите услови и потреби, на товар на средствата наменети за инвестиции или на товар на обртните средства.

По исклучок, набавката на сметковни, пишувачки и други канцелариски машини, каси, ормани, маси, столови, рафтови и сличен деловен наместај може да се врши само на товар на средствата наменети за инвестиции.

II. Стопанските организации можат, според своите услови и потреби, да набавуваат на товар на средствата за инвестиции или на товар на обртните средства:

- 1) железни шини до 12 кг/м;
- 2) сите видови челични јажиња;
- 3) дрвени и метални скелиња;
- 4) метални потпирачи и метални талпи во градежништвото.

III. Стопанските организации ќе набавуваат на товар на обртните средства дрвена јамска граѓа, метални потпирачи и други материјали за потребите на рударските работи и за прокопување тунели.

Предметите од претходниот став на оваа точка ќе се водат на запас како обртни средства.

Ако рударските работи и работите во прокопување тунели спаѓаат во редовни работи на производството или ако имаат карактер на текушто одржување, вредноста на употребените материјали од ставот I на оваа точка ќе се укалкуира во цената на чинењето на производството како материјален трошок, со тоа тие трошоци да можат временски да се разграничат на соодветен број временски периоди односно на соодветен обем на производството.

Ако материјалите од ставот I на оваа точка се употребени за извршување на работите што имаат карактер на инвестиционо одржување, нивната вредност ќе се рефундира на товар на средствата на амортизациониот фонд за инвестиционо одржување.

Ако материјалите од ставот I на оваа точка се употребени за замена односно за нови инвестиции, нивната вредност ќе се рефундира на товар на

соодветните слободни средства наменети за замена односно за нови инвестиции (средства на амортизациониот фонд за замена, на инвестициониот фонд, на инвестиционите кредити и др.).

Ако при набавката на материјалите од ставот 1 на оваа точка однапред е определена употребата на тие материјали за инвестиционо одржување, за замена односно за нови инвестиции, набавката се врши на товар на соодветните средства наменети за инвестиционо одржување, за замена односно за нови инвестиции (средства на амортизациониот фонд за инвестиционо одржување, на амортизациониот фонд за замена, на инвестициониот фонд, на инвестиционите кредити и др.).

IV. Стопанските организации што, во смисла на Наредбата за определување средствата на трудот на стопанските организации кои се сметаат како обртни средства, донеле одлука да се изврши пренос на предметите од точката I на оваа наредба од основните средства во обртни или обратно под 31 декември 1954 или под 31 декември 1955 година, но кои тој пренос не го извршиле, можат да го извршат по влегувањето во сила на оваа наредба.

Стопанските организации што не донеле одлука за пренос на средствата од претходниот став, тој пренос можат да го извршат под 31 декември 1956 година врз основа на одлуката што ќе ја донесат по влегувањето во сила на оваа наредба.

V. Ако предметите од точката I став 2 на оваа наредба се водат во обртните средства, тие до 31 декември 1956 година мораат да се прекнижуваат во основните средства. Ако тие предмети се водат во основните средства, и ако стопанската организација донела одлука тие да се пренесат во обртните средства, таквата одлука не може да се изврши.

VI. Стопанските организации на кои се однесуваат одредбите на точката II и III од оваа наредба евентуалните запаси на материјалите наведени во тие точки што ќе се најдат кај нив на денот на влегувањето во сила на оваа наредба, можат да ги пренесат во обртните средства во рокот од точката IV став 2 на оваа наредба.

VII. Преносите според претходните точки од оваа наредба можат да се извршат дури откако ќе биде утврден и прокнижен фондот на обртните средства на стопанската организација според Одлуката за начинот на утврдувањето на почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/56).

VIII. Стопанските организации што на 31 декември 1956 година не ќе располагаат со средства за да извршат прекнижување на материјалите од обртните во основните средства според одредбите на оваа наредба, можат тоа прекнижување да го извршат до една година, кога ќе располагаат со такви средства слободни за употреба.

IX. При преносот на предметите од основните средства во обртните ќе се задолжи контото 90 — Фонд на основните средства, а ќе се одобри контото 98 — Фонд на обртните средства. Едновременно ќе се спроведат другите книжења во врска со извршениот пренос.

При преносот на предметите од обртните во основните средства ќе се задолжи контото 00 — О-

сновни средства, со полната набавна вредност на тие предмети, а ќе се одобрат контото 09 — Исправка на вредноста на основните средства, за соодветниот износ на амортизацијата и контото 36 — Ситен инвентар и амбалажа, за неотпишаниот дел на вредноста на тие предмети. Едновременно со износот на неотпишаната вредност на овие предмети се задолжуваат средствата за самостојно располагање односно инвестициониот фонд на стопанската организација, а се одобрува контото 90 — Фонд на основните средства, и се вршат другите книжења во врска со овој пренос.

К Наставувањето и престанувањето на обврската за плаќање на интересот на основните средства и на амортизацијата по основот на извршеното прекнижување на основните средства во обртни или обратно, течат од првиот ден на наредниот месец по извршеното прекнижување.

XI. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12980

8 ноември 1956 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар за работи
на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

600.

Врз основа на членот 24 став 3 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), во спогодба со државниот секретар за работи на стоковниот промет, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ БЕЗ КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА

I. Југословенската инвестициона банка може на градежните и на градежно-занаетчиските претпријатија во 1956 година да им одобрува без конкурс инвестициони заеми од Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема за следните намени:

1 за набавка на железни скелиња, на потпирачи на конструкциите и на железни и други плати со цел за замена на дрвото;

2 за набавка на механизирала опрема за занаетчиските работи на високоградба што се вршат на градилиште,

3 за набавка на градежна механизација за високоградба;

4 за набавка на транспортни средства што ќе бидат користени од градежните и од градежно-занаетчиските претпријатија исклучиво на работите на високоградба.

II Заемите според претходната точка можат да се одобруваат до вкупниот износ од 1.358 милиони динари

III Југословенската инвестициона банка ќе пропише поблиски услови за давање заеми според оваа наредба.

IV. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Бр 15010

6 ноември 1956 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работи на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

601.

Врз основа на членот 1 од Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48, 27/50 и 45/52), а во врска со Одлуката за органите и установите на сојузната управа што продолжиле со работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА АНКЕТА ВО 1957 ГОДИНА

1. Од 16 до 25 јануари 1957 година ќе се изврши на територијата на Југославија селскостопанска анкета со која ќе се присобираат податоци за бројот на добитокот и за селскостопанските машини и орудја.

2. Анкетата во секоја околија ќе опфати околу 5% од сите стопанства, спрема тоа колку е потребно за да се добијат сигурни податоци за подрачјето на околијата.

3. Со приготвителните дејствија, организацијата и спроведувањето на оваа анкета ќе раководе Сојузниот завод за статистика, кој ќе пропише потребни обрасци и упатства.

4. Околистите заводи за статистика ќе им предложат на претседателите на народните одбори на околиите и општините да именуват службеници за вршење на оваа анкета (анкетари), и тоа од редовите на службениците на околистите и општинските органи.

5. Старешините на домаќинствата се должни, во смисла на членот 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52) да дадат точни одговори на сите прашања поставени во обрасците.

6 Трошоците за спроведување на оваа анкета паѓаат на товар на претсметката на приходите и расходите на Сојузниот завод за статистика за 1957 година.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр 10830

15 ноември 1956 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
Анте Новак, с. р.

602.

Врз основа на точката III од Наредбата за одобрување без конкурс инвестициони заеми на стопанските организации во областа на градежништвото од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 48/56) членот 24 став 5 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точката 4 одделот 3 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, а по прибавената согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансиите, Југословенската инвестициона банка дојссува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ БЕЗ КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО

I. Заемите од средствата на Општиот инвестиционен фонд без конкурс се даваат за набавки:

1) на железни скелиња, на потпирачи на конструкциите и на железни и други талпи со цел за замена на дрвото;

2) на механизирана опрема за занаетчиските работи на високоградба што се вршат на градилиште;

3) на градежна механизација за високоградба;

4) на транспортни средства што ќе бидат користени од градежните и градежно-занаетчиските претпријатија исклучиво при работите во високоградбата.

II. Барања за заеми врз основа на оваа одлука можат да поднесуваат градежните и градежно-занаетчиските претпријатија што во достаточна мерка ја користат механизацијата со која веќе располагаат и кои имаат склучени работи за кои им е потребно пополнување на постојната механизација

III. Барања за заем според оваа одлука не можат да се поднесуваат за набавка на опрема чие финансирање е веќе започнато.

Заемите се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот односно на гарантот да се обезбедува полна набавка на опремата за која се бара заем.

Со средствата добиени со овие заеми не може да се набавува опрема што била употребувана.

IV. Барањето за давање инвестиционен заем треба да ги содржи податоците пропишани во членот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а се поднесува на посебните образци на Народната банка што можат да се добијат кај нејзините филијали.

V. Заемите ќе се одобруваат со интересна норма од 3%.

VI. Срокот за отплата на овие заеми е најмногу 10 години.

VII. Кон барањето за заем се поднесува инвестиционен елаборат врз база на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето.

Инвестициониот елаборат треба да содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56 и 29/56), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение на надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма со назначување вредноста и капацитетот на објектот чија набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал одобрувањето;

2) спецификации на опремата, со назначување на главните карактеристики, како и назначување на цената за секоја позиција на опремата и на трошоците на транспортот.

Инвестиционата програма треба да ги содржи разработени оние точки предвидени со Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма, што и' одговараат на природата на инвестициите за кои се бара заем и ја покажуваат оправданоста на инвестиционото вложување.

Кон инвестициониот елаборат треба да се дадат и податоците предвидени во посебните образци на барањето за заем.

VIII. Во смисла на Уредбата за заемите за инвестиции, како и Одлуката за определување висината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), корисниците на заемот се должни да депонираат кај банката гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриот заем.

Исто така, корисниците на заемот се должни да осигурат средства и за учеството што изнесува 10% од претсметковната вредност на инвестициите.

IX. Заемобарателите се должни кон барањето за заем да и' поднесат на банката докази за обезбедувањето на гарантниот износ и за учеството во трошоците на набавката што се финансира со заемот

X. За заем за набавка на опрема може да се поднесе барање само ако потребните средства што треба да се подмират од заемот не се помали од 1 милион динари.

XI. Заемобарателот е должен за заемот да обезбеди гаранција на околицјата, за што кон барањето поднесува потврда од народниот одбор на околицјата. Банката може давањето на заемот да го услови и со гаранција од народната република.

XII. Одобриот заем заемобарателот ќе може да го користи дури кога ќе ја докаже можноста за набавка на опремата (врз основа на понуди и слично).

XIII. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да и' поднесе на Југословенската инвестициона банка потврда за кредитната способност издадена од страна на банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка. Потврдата се издава на пропишан банчин образец

XIV. Барањето за инвестиционен заем со потребната документација и' се поднесува во три примерка на надлежната филијала или на републичката централа на Југословенската инвестициона банка.

XV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 1743

7 ноември 1956 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,

Августин Папиќ, с. р.

603.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Југословенската инвестициона банка донесува

ДОПОЛНЕНИЕ НА XVII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗАРАДИ НАБАВКА НА ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА ОД УВОЗОТ ЗА ОПРЕМАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА НИСКОГРАДБА

1. Во врска со распишаниот XVII Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд заради набавка на градежна механизација од увозот за опремање на претпријатијата за нискоградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/56), за поднесување на барањата за инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд заради набавка на градежна механизација од увозот за опремање на претпријатијата за нискоградба — се определува дополнителен, втор срок до 3 декември 1956 година.

Барањата примени во првиот срок ќе се земат во решавање независно од барањата што ќе се поднесат во дополнителниот, вториот срок.

2. Ова дополние влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Бр. 90

8 ноември 1956 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,

Августин Папиќ, с. р.

604.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Челични жешко валјани за профили и шипки — Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.B3.002

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 4101

10 ноември 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ**, с. р.

605.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕСИНГАНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бахрени легури за гмечење — Месинг. Хемиски состав, форми на изработка и смерници за употреба — — — — — JUS C.D2.100

Месингани шипки и профили. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.D3.120

Месингани плочи, ламели, лимови и ленти. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.D4.120

Месинган лим ладно валјан. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D4.520

Месингана лента и пас ладно валјани. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D4.521

Месингани цевки влечени. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.D5.120

Тркалеста месингана цевка. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D5.520

Тркалест месинган тел за општи цели. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.D6.120

Тркалест месинг влечен. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.520

Тркалест месинг пресован. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.522

Плоснат месинг со остри рабови влечен. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.523

Плоснат месинг со заоблени рабови пресован. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.524

Квадратен месинг влечен. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.525

Квадратен месинг со заоблени рабови пресован. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.526

Шестаголен месинг влечен. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.527

Шестаголен месинг со заоблени рабови пресован. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.528

Рамнокраки месингани аголници со заоблени рабови пресовани. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.529

Разнокраки месингани аголници со заоблени рабови пресовани — однос на краците $a:b=2:3$. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.530

Разнокраки месингани аголници со заоблени рабови пресовани — однос на краците $a:b=1:2$. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D3.531

Тркалест месинган тел влечен. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D6.520

Тркалест месинган тел пресован. Димензии и толеранции — — — — — JUS C.D6.521

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 4102

10 ноември 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ**, с. р.

606.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД НАФТА: МОТОРНО, ВРЕТЕНСКО, ЛЕЖИШНО, ОСКИНСКО И ЦИЛИНДЕРСКО МАСЛО ЗА ЗАСИТЕНА ПАРА**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Моторно масло многу лесно (M 10) — — — — — JUS B.H3.030

Моторно масло, лесно (M 20 Z) — — — — — JUS B.H3.031

Моторно масло, лесно (M 20) — — — — — JUS B.H3.032

Моторно масло, средно (M 30) — — — — — JUS B.H3.033

Моторно масло, тешко (M 40) — — — — — JUS B.H3.034

Моторно масло, многу тешко (M 50) — — — — — JUS B.H3.035

Моторно масло инхибирано, многу лесно (MI 10) — — — — — JUS B.H3.040

Моторно масло инхибирано, лесно (MI 20Z) — — — — — JUS B.H3.041

Моторно масло инхибирано, средно (MI 30) — — — — — JUS B.H3.042

Моторно масло инхибирано, тешко (MI 40) — — — — — JUS B.H3.043

Моторно масло инхибирано, многу тешко (MI 50) — — — — — JUS B.H3.044

Моторно масло инхибирано, благо детергентно, многу лесно (MBD 10) — — — — — JUS B.H3.045

Моторно масло инхибирано, благо детергентно, лесно (MBD 20Z) — — — — — JUS B.H3.050

Моторно масло инхибирано, благо детергентно, средно (MBD 30) — — — — — JUS B.H3.051

Моторно масло инхибирано, благо детергентно, тешко (MBD 40) — — — — — JUS B.H3.052

Моторно масло инхибирано, благо детергентно, многу тешко (MBD 50) — — — — — JUS B.H3.053

Моторно масло инхибирано, благо детергентно, средно (MBD 30) — — — — — JUS B.H3.054

Моторно масло инхибирано, благо детергентно, тешко (MBD 40) — — — — — JUS B.H3.055

Моторно масло изхибирано, благо детергентно, многу тешко (MBD 50)	JUS B.H3.055
Моторно масло со детергенти, многу лесно (MD 10) — — — —	JUS B.H3.060
Моторно масло со детергенти, лесно (MD 20Z) — — — — —	JUS B.H3.061
Моторно масло со детергенти, лесно (MD 20) — — — — —	JUS B.H3.062
Моторно масло со детергенти, средно (MD 30) — — — — —	JUS B.H3.063
Моторно масло со детергенти, тешко (MD 40) — — — — —	JUS B.H3.064
Моторно масло со детергенти, многу тешко (MD 50) — — — — —	JUS B.H3.065
Моторно масло нарочно детергентно, лесно (MND 10) — — — —	JUS B.H3.070
Моторно масло нарочно детергентно, лесно (MND 20Z) — — — —	JUS B.H3.071
Моторно масло нарочно детергентно, лесно (MND 20) — — — — —	JUS B.H3.072
Моторно масло нарочно детергентно, средно (MND 30) — — — — —	JUS B.H3.073
Моторно масло нарочно детергентно, тешко (MND 40) — — — — —	JUS B.H3.074
Моторно масло нарочно детергентно, многу тешко (MND 50) — — — —	JUS B.H3.075
Вретенско масло, лесно (VL) — — — —	JUS B.H3.300
Вретенско масло, тешко (VT) — — — —	JUS B.H3.201
Лежишно масло, многу лесно (L 25) — — — — —	JUS B.H3.302
Лежишно масло, лесно (L 35) — — — — —	JUS B.H3.303
Лежишно масло, средно (L 45) — — — — —	JUS B.H3.304
Лежишно масло, средно тешко (L 60) — — — — —	JUS B.H3.305
Лежишно масло, тешко (L 100) — — — — —	JUS B.H3.306
Лежишно масло, многу тешко (L 140) — — — — —	JUS B.H3.307
Вретенско масло, лесно—дестилат (VLD) — — — — —	JUS B.H3.310
Вретенско масло, тешко—дестилат (VTD) — — — — —	JUS B.H3.311
Лежишно масло, лесно—дестилат (LD 30) — — — — —	JUS B.H3.313
Лежишно масло, средно—дестилат (LD 45) — — — — —	JUS B.H3.314
Лежишно масло, средно тешко—дестилат (LD 60) — — — — —	JUS B.H3.315
Лежишно масло, тешко—дестилат (LD 100) — — — — —	JUS B.H3.316
Оскинско масло, лесно (OL) — — — — —	JUS B.H3.321
Оскинско масло, тешко (OT) — — — — —	JUS B.H3.323
Цилиндерско масло за заситена пара (CU 250) — — — — —	JUS B.H3.341
Специјални мазиви масла од нафта за моторите со внатрешно согорување. Земање мостри и методи за испитување — — — — —	JUS B.H8.210

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 4098

10 ноември 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

607.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува:

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИКЛУЧНИ НАПРАВИ ЗА ДОМАКИНСТВО И ЗА СЛИЧНИ ЦЕЛИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Приклучни направи за домаќинство и за слични цели — Технички прописи за изработка и испорака —	JUS N.E3.350
Двополна приклучница 10 A 250 V	JUS N.E3.500
Двополна приклучница со заштитно уземјување 10 A 250 V —	JUS N.E3.501
Двополен натикач 10 A 250 V —	JUS N.E3.505
Гранично мерило за дупките на капакот од приклучницата 10 A 250 V	JUS N.E3.510
Гранично мерило за чаурите на приклучниците 10 A 250 V — —	JUS N.E3.511
Гранично мерило за подударност на двополните приклучници 10 A 250 V — — — — —	JUS N.E3.512
Гранично мерило за подударност на двополните приклучници со заштитно уземјување 10 A 250 V — —	JUS N.E3.513
Гранично мерило за дупките за приклучување основата на приклучницата 10 A 250 V — — — —	JUS N.E3.514
Гранично мерило за отстојание на чаурата од горната површина на капакот на двополната приклучница 10 A 250 V — — — — —	JUS N.E3.515
Гранично мерило за проводниот канал за спроводниците во двополните приклучници 10 A 250 V — — — —	JUS N.E3.516
Гранично мерило за проверка на невозможността за еднополено вовлекување на утикачот 10 A 250 V — —	JUS N.E3.517
Двополен утикач 6 A 250 V — —	JUS N.E3.550
Двополен утикач 10 A 250 V — —	JUS N.E3.551
Двополен утикач со заштитно уземјување 10 A 250 V — — — — —	JUS N.E3.552
Двополен утикач за апарати 10 A 250 V — — — — —	JUS N.E3.555
Гранично мерило за пречник на чепот од утикачот 10 A 250 V — —	JUS N.E3.560
Гранично мерило за подударност на утикачите 10 A 250 V — — — —	JUS N.E3.561
Гранично мерило за подударност на утикачите со заштитно уземјување 10 A 250 V — — — — —	JUS N.E3.562
Гранично мерило за двополните утикачи 10 A 250 V за проверка на невозможността за неправилно вовлекување во приклучницата — — — —	JUS N.E3.563

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 4103

10 ноември 1956 година

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

608.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА ЦЕВКИТЕ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Механички испитувања на металите — Испитување на цевките со сплоснување — — — — — JUS C.A4.007

Механички испитувања на металите — Испитување на цевките со проширување со цилиндричен втиснувач — — — — — JUS C.A4.008

Механички испитувања на металите — Испитување на цевките со подвитување — — — — — JUS C.A4.009

Механички испитувања на металите — Испитување на цевките со проширување со коничен втиснувач — — — — — JUS C.A4.010

Механички испитувања на металите — Испитување на цевките со тмечење — — — — — JUS C.A4.011

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 4100
10 ноември 1956 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

609.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈАЛИЧНИ БАЈОНЕТ-ПОДНОЖЈА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Гранично мерило „не оди“ за подножја BA 15 и B 22 — — — — — JUS N.L1.130

Гранично мерило „оди“ за подножја BA 15 и B 22 — — — — — JUS N.L1.131

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 4104
10 ноември 1956 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

610.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ ФЛУОРЕСЦЕНТНИ СИЈАЛИЦИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Цевни флуоресцентни сијалици за општа употреба. — Прописи за изработка и испорака — — — — — JUS N.L4.003

Цевни флуоресцентни сијалици за општа употреба. — Димензии — — — — — JUS N.L4.004

Подножја со два клина G 13 — — — — — JUS N.L4.055

Гранично мерило „оди“ и „не оди“ за подножја со два клина, средна G 13 (не се применува на готови сијалици) — — — — — JUS N.L4.056

Гранично мерило „оди“ за подножја со два клина, средна G 13 на готови сијалици — — — — — JUS N.L4.057

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 4105
10 ноември 1956 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

611.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56) се вршат следните измени и дополненија:

1) Во точката 1:
а) текстот под редниот број 11 се менува и гласи: „Пвејиќ Благоје — Урошевац“;

б) текстот под редниот број 23 се менува и гласи: „Вилотијевиќ инж. Александар — Сомбор“.

2) Во точката 2:
а) текстот под редниот број 35 се менува и гласи: „Салиховиќ Салих — Нашице, Кошка и Ѓурѓеновац“;

б) текстот под редниот број 49 се менува и гласи: „Семјон инж. Антун — Валпово“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 38359
1 ноември 1956 година
Белград

Сојузна надворешнотрговска комора
Претседател,
Руди Колак, с. р.

612.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА**НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ**

1. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежиот зарзават наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56) во точката 3 се вршат следните измени и дополненија:

1) текстот под редниот број 1 се менува и гласи: „Шега инж. Јанез — Љубљана“;

2) текстот под редниот број 23 се менува и гласи: „Корошец Јозеф — Херпелје-Козина“;

3) по редниот број 30 се додава нов реден број 31 со текстот кој гласи: „Прешерен инж. Антон — Нова Горица“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 38361

1 ноември 1956 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,
Руди Колак, с. р.

613.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА**НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ**

1. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55) се вршат следните измени и дополненија:

1) Во точката 1:

а) текстот под редниот број 1 се менува и гласи: „Видаковиќ инж. Вељко — Белград“;

б) текстот под редниот број 14 се менува и гласи: „Здравковиќ Д. Михајло — Гуринци“.

в) текстот под редниот број 61 се менува и гласи: „Ловаш Иштван — Купусина“.

2) Во точката 2:

а) текстот под редниот број 9 се менува и гласи: „Станковиќ инж. Витсмир — Вуковар“;

б) текстот под редниот број 22 се менува и гласи: „Агичиќ Анто — Жупања, Гуња и Славонски Шамат“.

3) Во точката 3:

а) текстот под редниот број 3 се менува и гласи: „Примц Јожеф — Илirsка Бистрица“;

б) по редниот број 28 се додава реден број 29 со текстот кој гласи: „Прешерен инж. Антон — Нова Горица“.

4) Во точката 5:

текстот под редниот број 10 се менува и гласи: „Шахбеговиќ Ешреф — Градачац“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 38360

1 ноември 1956 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,
Руди Колак, с. р.**УКАЗИ**

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО НОРВЕШКА**

I

Се назначува

Владимир Роловиќ, досегашен извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Норвешка, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Норвешка.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У, бр. 19

9 ноември 1956 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ****УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ**

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 27 од 9 август 1956 година објавува:

Решение за именување помошници на државен секретар, помошници секретари во секретаријатите на Извршниот совет на НРС и секретари на републичките совети, како и помошник директор на Заводот за стопанско планирање на НРС;

Наредба за исплатување награди на лицата што вршат преглед на мртвци;

Дополнителен попис на вештаците — стручњаци за одделни стопански гранки.

Во броевите 28 од 16 август и 29 од 23 август 1956 година објавени се само одлуки на народните одбори.

Во бројот 30 од 30 август 1956 година објавува:

Одлука за дополнителните плати и положбените додатоци на службениците и работниците на републиканските органи и установи;

Решение за оснивање издавачки совет во новинско-издавачкото претпријатие „Урадни лист ЛРС“

Во бројот 31 од 6 септември 1956 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 32 од 13 септември 1956 година објавува:

Одлука за тоа кои програми за надоместок на основните средства и за изведба на инвестиционите работи за одржување од амортизационите фондови на стопанските организации ќе одобрува Извршниот совет на Народното собрание на НР Словенија;

Решение за претворање на Болницата за коскена и зглобова туберкулеза во Шемпетер при Горица во Болница за претшколска инвалидна младина на Стара Гора при Горица;

Решение за именување помошник на државниот секретар во Државниот секретаријат за финансии на НР Словенија;

Решение за разменување и именување директор на радио-отпраќачот на Радио Љубљана;

Решение за именување директор на Заедницата на претпријатијата на НР Словенија за промет со жито;

Наредба за задолжителниот серолошки преглед на крвта на овците, козите и говедата во некои околии на НР Словенија со цел на задушување и спречување на брцелозата;

Решение за оснивање Институт за метални конструкции на Техничкиот факултет на Универзитетот во Љубљана како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Завод за хемиски и технолошки истражувања на Техничкиот факултет на Универзитетот во Љубљана како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 33 од 20 септември 1956 година објавува:

Уредба за Фондот на Народна Република Словенија за изградба на станбени згради;

Уредба за оснивањето, делокругот и работата на стручниот совет на Извршниот совет за индустрија;

Уредба за делокругот и работата на стручниот совет на Извршниот совет за урбанизам, за изградба на станови и за комунални работи;

Уредба за оснивањето, делокругот и работата на стручниот совет на Извршниот совет за шумарство;

Уредба за оснивањето, делокругот и работата на стручниот совет на Извршниот совет за сообраќај;

Уредба за оснивањето, делокругот и работата на стручниот совет на Извршниот совет за водостопанство;

Одлука за органите на управувањето на Шумскиот фонд на НР Словенија;

Решение за именување претседател и членови на управниот одбор на Шумскиот фонд на НР Словенија.

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.

Печат на Белградскиот графички завод, Белград

Во бројот 34 од 27 септември 1956 година објавува:

Статут за Прешерновиот фонд;

Наредба за наградите на здравствените стручни надзорници;

Упатство за дополненија на Упатството за заштитните средства и работното облекло на персоналот во здравствените установи.

Во бројот 35 од 4 октомври 1956 година објавува само одлуки на народните одбори.

СОДРЖИНА:

	Страна
599. Наредба за пренесување некои основни средства во обртни и обратно и за начинот на пресметување и книжење на нивната вредност — — — — —	805
600. Наредба за одобрување без конкурс инвестициони заеми на стопанските организации во областа на градежништвото од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема — — — — —	303
601. Упатство за извршување селскостопанска анкета во 1957 година — — — — —	806
602. Одлука за условите за давање без конкурс инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема за градежништвото — — — — —	807
603. Дополнение на XVII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд заради набавка на градежна механизација од увозот за опремање на претпријатијата за нискоградба — — — — —	807
604. Решение за југословенскиот стандард за челични производи — — — — —	808
605. Решение за југословенските стандарди за месингани производи — — — — —	808
606. Решение за југословенските стандарди за производи од нафта: моторно, вртенско, лежишно, оскиноско и цилиндерско масло за заситена пара — — — — —	808
607. Решение за југословенските стандарди за приклучни направи за домаќинство и за слични цели — — — — —	809
608. Решение за југословенските стандарди за механички испитувања на цевките — — — — —	810
609. Решение за југословенските стандарди за сијалични бајонет-подножја — — — — —	810
610. Решение за југословенските стандарди за цевни флуоресцентни сијалици — — — — —	810
611. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз — — — — —	811
612. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото зарзават наменет за извоз — — — — —	811
613. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз — — — — —	811